

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 3

Среда, 17 март 2021 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
42. Решение за именување вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица	3	44. Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 45-та седница на Советот на општина Струмица	3
43. Јавна објава – непознат имател на градба на КП бр. 4577 КО Струмица	3		

Совет на општина Струмица:

45. Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2020 година	5	50. Програма за дополнување на Програмата изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година	11
46. Одлука за донесување на Измена и дополнување Детален урбанистички за дел од блок 20, УЕ 9 во Струмица	9	51. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	11
47. Одлука за донесување на Детален урбанистички за дел од Блок 1, УЕ 1 во Струмица	9	52. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2020 година	12
48. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица	10	53. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2020 година	12
49. Одлука за доделување парична помош на Ване Трајков од Струмица	10	54. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	12

55.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во 2020 година	12	68.	Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година	16
56.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2020 година	13	69.	Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година	16
57.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2020 година	13	70.	Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година на ЈП „Паркиралишта-Струмица“	17
58.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународната соработка за 2020 година	13	71.	Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2021 година ...	17
59.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година	14	72.	Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈПЕД „Струмица гас“ за 2020 година	17
60.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година	14	73.	Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ за 2020 година	18
61.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година	14	74.	Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка за 2020 година на ЈП „Струмица-гас“	18
62.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година	14	75.	Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2021 година	18
63.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2020 година	15	76.	Заклучок за усвојување на Извештај од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ Струмица од 02.01.2021 година	19
64.	Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година	15	77.	Заклучок за усвојување на Годишен извештај на Општина Струмица за 2020 година	19
65.	Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Општиската јавна установа Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ за 2020 година	15	78.	Годишен извештај на Општина Струмица за 2020 година	19
66.	Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година	16	79.	Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година	28
67.	Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година	16	80.	Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година	19

42.

Врз основа на член 34 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ - Струмица

1. За вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица, се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, дипломиран технолог од Ново Село.

2. Вршителот на должноста директор се именува сметано од 11.03.2021 година, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.09-1483/1	Општина Струмица
10.03.2021 год.	Градоначалник,
Струмица	Коста Јаневски с.р.

.....

43.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам следната достава преку

Јавна објава

Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го подигне Решението со Ип 1 бр. 26/21-61 од 16.02.2021 година, донесено од Овластениот градежен инспектор.

Општина Струмица, преку Овластениот градежен инспектор, со горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок од 5 (пет) дена од приемот на Решението сам да ја отстрани градбата инкорпорирана во член

73 од Законот за градење - настрешница, изведена на КП 4577 во КО Струмица, во шумскиот појас над градот Струмица, под локалитетот Цареви Кули во непосредна близина на Трим патеката која води до манастирот Св.Илија, со димензии во основа 5х2,5м во висина на приземје. Настрешницата е од дрвена конструкција и тоа 7(седум) дрвени столбови поврзани со две хоризонтални подроженици, врз кои се исковани дрвени летви и покриена со керамида.

Доколку непознатиот инвеститор не го подигне Решението, оваа Јавна објава се смета за уредна достава на Решението со Ип 1 бр. 26/21-61 од 16.02.2021 година и сите негативните последици кои можат да настанат од истата ги сноси самата странка.

Бр.03-1024/2	Општина Струмица
08.03.2021 год.	Градоначалник,
Струмица	Коста Јаневски с.р.

.....

44.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 45-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 49-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 24.02.2021 година и тоа:

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2020 година, бр. 08-1561/1 од 15.03.2021 година;
2. Одлука за донесување на Измена и дополнување Детален урбанистички за дел од блок 20, УЕ 9 во Струмица, бр. 08-1562/1 од 15.03.2021 година;
3. Одлука за донесување на Детален урбанистички за дел од Блок 1, УЕ 1

- во Струмица бр. 08-1563/1 од 15.03.2021 година;
4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица бр. 08-1564/1 од 15.03.2021 година;
 5. Одлука за доделување парична помош на Ване Трајков од Струмица бр. 08-1565/1 од 15.03.2021 година;
 6. Програма за дополнување на Програмата изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година бр. 08-1566/1 од 15.03.2021 година;
 7. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година бр. 08-1567/1 од 15.03.2021 година;
 8. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2020 година бр. 08-1568/1 од 15.03.2021 година;
 9. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2020 година бр. 08-1569/1 од 15.03.2021 година;
 10. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година бр. 08-1570/1 од 15.03.2021 година;
 11. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во 2020 година бр. 08-1571/1 од 15.03.2021 година;
 12. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2020 година бр. 08-1572/1 од 15.03.2021 година;
 13. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2020 година; бр. 08-1573/1 од 15.03.2021 година;
 14. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународната соработка за 2020 година бр. 08-1574/1 од 15.03.2021 година;
 15. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година бр. 08-1575/1 од 15.03.2021 година;
 16. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година; бр. 08-1576/1 од 15.03.2021 година;
 17. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година бр. 08-1577/1 од 15.03.2021 година;
 18. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година бр. 08-1578/1 од 15.03.2021 година;
 19. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2020 година бр. 08-1579/1 од 15.03.2021 година;
 20. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година бр. 08-1580/1 од 15.03.2021 година;
 21. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Општиската јавна установа Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ за 2020 година бр. 08-1581/1 од 15.03.2021 година;
 22. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година бр. 08-1582/1 од 15.03.2021 година;

- 23.** Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година бр. 08-1583/1 од 15.03.2021 година;
- 24.** Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година бр. 08-1584/1 од 15.03.2021 година;
- 25.** Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година бр. 08-1585/1 од 15.03.2021 година;
- 26.** Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ бр. 08-1586/1 од 15.03.2021 година;
- 27.** Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2021 година бр. 08-1587/1 од 15.03.2021 година;
- 28.** Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈПЕД „Струмица гас“ за 2020 година бр. 08-1588/1 од 15.03.2021 година;
- 29.** Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ за 2020 година, бр. 08-1589/1 од 15.03.2021 година;
- 30.** Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка за 2020 година на ЈП „Струмица-гас“; бр. 08-1590/1 од 15.03.2021 година;
- 31.** Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2021 година бр. 08-1591/1 од 15.03.2021 година;
- 32.** Заклучок за усвојување на Извештај од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ Струмица од 02.01.2021 година бр. 08-1592/1 од 15.03.2021 година;
- 33.** Заклучок за усвојување на Годишен извештај на Општина Струмица за 2020 година бр. 08-1594/1 од 15.03.2021 година; и
- 34.** Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година; бр. 08-1594/1 од 15.03.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-1640/1	Општина Струмица
17.03.2021 год.	Градоначалник,
Струмица	Коста Јаневски с.р.

.....

45.

Вр основа член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ број 5/02) член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18, „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19 и 53/21) и член 20 од Статутот на општина („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2020 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
I. Вкупни приходи	1.127.058.879	1.014.606.255
– даночни приходи	274 528 341	232.752.678
– неданочни приходи	64 116 623	21 275 059
– капитални приходи	47 000 000	13 965 994
– приходи од дотации	581 083 228	580 812 494
– приходи од трансфери	103 372 677	140.611.002
– приходи од донации	56 958 370	25 189 028
II. Вкупни расходи	1 243 723 259	984 255 801
- Од утврдени намени	1 240 423 259	981 838 123
- Расходи од резерви	3.300.000	2 417 678
III. Суфицит/ дефицит	-116 664 380	30 350 545
IV. Финансирање	116 664 380	-30 350 545
Прилив	118 425 022	-28 589 812
- приливи од домашен заем	91 600 315	50 793 740
- приливи од странски заем	0	0
- други приливи (депозит)	26 824 707	-79 383 552
Одлив (отплата на главнина)	1 760 642	1 760 642

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2020 година претставува збир од суфицитот од тековната 2020 година (30.350.545) и од пренесениот вишок на приходи од претходната 2019 година и изнесува

	Износ денари
Салдо на 31-12-2020	118.145.094
Салдо основен буџет	79.217.748
Салдо буџет дотации	25.983.522
Салдо буџет самофинансирачки активности	4.693.598
Салдо буџет донации	8.250 226

Салдото на основниот буџет во износ од 79.217.748 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Струмица за 2021 година.

Салдото на буџетот на дотации во износ од 25.983.522 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Струмица за 2021 година.

Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 4.693.598 денари се пренесува како прилив на буџетот на самофинансирачки активности на општина Струмица за 2021 година.

Салдото на буџетот на донации во износ од 8.250 226 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина Струмица за 2021 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

ЗАВРШНА СМЕТКА 2020 ГОДИНА

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- Струмица												
БУЏЕТ НА ОПШТИНА Струмица												
ВКУПНИ ПРИХОДИ												
7												
71 Дојини приходи												
711 Доход од доход, добивка и капитални												
712 Придоноси од плати за социјални фондови												
713 Дојини на имот												
714 Дојини доходи на стоки и услуги												
715 Доход од меѓународна трговија и трансакции (извоз и увоз)												
716 Други дојини												
717 Дојини на специфични услуги												
718 Траси за користење или дозволи за издавање на територија												
719 Доход на финансиска трансакција												
72 Непоходна приходи												
721 Препримамски приход и приход од имот												
722 Траси и надоместоци												
723 Административни траси и надоместоци												
724 Други Вкупни приходи												
725 Други недоводни приходи												
73 Копирани приходи												
731 Продажба на капитални средства												
732 Продажба на стоки												
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања												
734 Капитални трансфери од невладини												
74 Трансфери и дојини												
741 Трансфери од други ниво на власт												
742 Дојини од странство												
743 Тековни дојини												
744 Дојини за вложување												
75 Дојини за вложување												
751 Краткорочни позјачи во земјата												
752 Благјачи за земјата												
753 Долгорочни обврзувања												
754 Дојини за вложување												
76 Дојини за вложување												
761 Дојини за вложување												
762 Дојини за вложување												
763 Дојини за вложување												
764 Дојини за вложување												
765 Дојини за вложување												
766 Дојини за вложување												
767 Дојини за вложување												
768 Дојини за вложување												
769 Дојини за вложување												
77 Дојини за вложување												
771 Дојини за вложување												
772 Дојини за вложување												
773 Дојини за вложување												
774 Дојини за вложување												
775 Дојини за вложување												
776 Дојини за вложување												
777 Дојини за вложување												
778 Дојини за вложување												
779 Дојини за вложување												
78 Дојини за вложување												
781 Дојини за вложување												
782 Дојини за вложување												
783 Дојини за вложување												
784 Дојини за вложување												
785 Дојини за вложување												
786 Дојини за вложување												
787 Дојини за вложување												
788 Дојини за вложување												
789 Дојини за вложување												
79 Дојини за вложување												
791 Дојини за вложување												
792 Дојини за вложување												
793 Дојини за вложување												
794 Дојини за вложување												
795 Дојини за вложување												
796 Дојини за вложување												
797 Дојини за вложување												
798 Дојини за вложување												
799 Дојини за вложување												
8 Дојини за вложување												
81 Дојини за вложување												
82 Дојини за вложување												
83 Дојини за вложување												
84 Дојини за вложување												
85 Дојини за вложување												
86 Дојини за вложување												
87 Дојини за вложување												
88 Дојини за вложување												
89 Дојини за вложување												
9 Дојини за вложување												
91 Дојини за вложување												
92 Дојини за вложување												
93 Дојини за вложување												
94 Дојини за вложување												
95 Дојини за вложување												
96 Дојини за вложување												
97 Дојини за вложување												
98 Дојини за вложување												
99 Дојини за вложување												
10 Дојини за вложување												
101 Дојини за вложување												
102 Дојини за вложување												
103 Дојини за вложување												
104 Дојини за вложување												
105 Дојини за вложување												
106 Дојини за вложување												
107 Дојини за вложување												
108 Дојини за вложување												
109 Дојини за вложување												
11 Дојини за вложување												
111 Дојини за вложување												
112 Дојини за вложување												
113 Дојини за вложување												
114 Дојини за вложување												
115 Дојини за вложување												
116 Дојини за вложување												
117 Дојини за вложување												
118 Дојини за вложување												
119 Дојини за вложување												
12 Дојини за вложување												
121 Дојини за вложување												
122 Дојини за вложување												
123 Дојини за вложување												
124 Дојини за вложување												
125 Дојини за вложување												
126 Дојини за вложување												
127 Дојини за вложување												
128 Дојини за вложување												
129 Дојини за вложување												
13 Дојини за вложување												
131 Дојини за вложување												
132 Дојини за вложување												
133 Дојини за вложување												
134 Дојини за вложување												
135 Дојини за вложување												
136 Дојини за вложување												
137 Дојини за вложување												
138 Дојини за вложување												
139 Дојини за вложување												
14 Дојини за вложување												
141 Дојини за вложување												
142 Дојини за вложување												
143 Дојини за вложување												
144 Дојини за вложување												
145 Дојини за вложување												
146 Дојини за вложување												
147 Дојини за вложување												
148 Дојини за вложување												
149 Дојини за вложување												
15 Дојини за вложување												
151 Дојини за вложување												
152 Дојини за вложување												
153 Дојини за вложување												
154 Дојини за вложување												
155 Дојини за вложување												
156 Дојини за вложување												
157 Дојини за вложување												
158 Дојини за вложување												
159 Дојини за вложување												
16 Дојини за вложување												
161 Дојини за вложување												
162 Дојини за вложување												
163 Дојини за вложување												
164 Дојини за вложување												
165 Дојини за вложување												
166 Дојини за вложување												
167 Дојини за вложување												
168 Дојини за вложување												
169 Дојини за вложување												
17 Дојини за вложување												
171 Дојини за вложување												
172 Дојини за вложување												
173 Дојини за вложување												
174 Дојини за вложување												
175 Дојини за вложување												
176 Дојини за вложување												
177 Дојини за вложување												
178 Дојини за вложување												
179 Дојини за вложување												
18 Дојини за вложување												
181 Дојини за вложување												
182 Дојини за вложување												
183 Дојини за вложување												
184 Дојини за вложување												
185 Дојини за вложување												
186 Дојини за вложување												
187 Дојини за вложување												
188 Дојини за вложување												
189 Дојини за вложување												
19 Дојини за вложување												
191 Дојини за вложување												
192 Дојини за вложување												
193 Дојини за вложување												
194 Дојини за вложување												
195 Дојини за вложување												
196 Дојини за вложување												
197 Дојини за вложување												
198 Дојини за вложување												
199 Дојини за вложување												
20 Дојини за вложување												
201 Дојини за вложување												
202 Дојини за вложување												
203 Дојини за вложување												
204 Дојини за вложување												
205 Дојини за вложување												
206 Дојини за вложување												
207 Дојини за вложување												
208 Дојини за вложување												
209 Дојини за вложување												
21 Дојини за вложување												
211 Дојини за вложување												
212 Дојини за вложување												
213 Дојини за вложување												
214 Дојини за вложување												
215 Дојини за вложување												
216 Дојини за вложување												
217 Дојини за вложување												
218 Дојини за вложување												
219 Дојини за вложување												
22 Дојини за вложување												
221 Дојини за вложување												
222 Дојини за вложување												
223 Дојини за вложување												
224 Дојини за вложување												
225 Дојини за вложување												
226 Дојини за вложување												
227 Дојини за вложување												
228 Дојини за вложување												
229 Дојини за вложување												
23 Дојини за вложување												
231 Дојини за вложување												
232 Дојини за вложување												
233 Дојини за вложување												
234 Дојини за вложување												
235 Дојини за вложување												
236 Дојини за вложување												
237 Дојини за вложување												
238 Дојини за вложување												
239 Дојини за вложување												
24 Дојини за вложување												
241 Дојини за вложување												
242 Дојини за вложување												
243 Дојини за вложување												
244 Дојини за вложување												
245 Дојини за вложување												
246 Дојини за вложување												
247 Дојини за вложување												
248 Дојини за вложување												
249 Дојини за вложување												
25 Дојини за вложување												
251 Дојини за вложување												
252 Дојини за вложување												
253 Дојини за вложување												
254 Дојини за вложување												
255 Дојини за вложување												
256 Дојини за вложување												
257 Дојини за вложување												
258 Дојини за вложување												
259 Дојини за вложување												
26 Дојини за вложување												
261 Дојини за вложување												
262 Дојини за вложување												
263 Дојини за вложување												
264 Дојини за вложување												
265 Дојини за вложување												
266 Дојини за вложување												
267 Дојини за вложување												
268 Дојини за вложување												
269 Дојини за вложување												
27 Дојини за вложување												
271 Дојини за вложување												
272 Дојини за вложување												
273 Дојини за вложување												
274 Дојини за вложување												
275 Дојини за вложување												
276 Дојини за вложување												
277 Дојини за вложување												
278 Дојини за вложување												
279 Дојини за вложување												
28 Дојини за вложување												
281 Дојини за вложување												
282 Дојини за вложување												
283 Дојини за вложување												
284 Дојини за вложување												
285 Дојини за вложување												
286 Дојини за вложување												
287 Дојини за вложување												
288 Дојини за вложување												
289 Дојини за вложување												
29 Дојини за вложување												
291 Дојини за вложување												
292 Дојини за вложување												
293 Дојини за вложување												
294 Дојини за вложување												
295 Дојини за вложување												
296 Дојини за вложување												
297 Дојини за вложување												
298 Дојини за вложување												
299 Дојини за вложување												
30 Дојини за вложување												
301 Дојини за вложување												
302 Дојини за вложување												
303 Дојини за вложување												
304 Дојини за вложување												
305 Дојини за вложување												
306 Дојини за вложување												
307 Дојини за вложување												
308 Дојини за вложување												
309 Дојини за вложување												
31 Дојини за вложување												
311 Дојини за вложување												
312 Дојини за вложување												
313 Дојини за вложување												
314 Дојини за вложување												
315 Дојини за вложување												
316 Дојини за вложување												
317 Дојини за вложување												
318 Дојини за вложување												
319 Дојини за вложување												
32 Дојини за вложување												
321 Дојини за вложување												
322 Дојини за вложување												
323 Дојини за вложување												
324 Дојини за вложување												
325 Дојини за вложување												
326 Дојини за вложување												
327 Дојини за вложување												
328 Дојини за вложување												
329 Дојини за вложување												
33 Дојини за вложување												
331 Дојини за вложување												
332 Дојини за вложување												
333 Дојини за вложување												
334 Дојини за вложување												
335 Дојини за вложување												
336 Дојини за вложување												
337 Дојини за вложување												
338 Дојини за вложување												
339 Дојини за вложување												
34 Дојини за вложување												
341 Дојини за вложување												
342 Дојини за вложување												
343 Дојини за вложување												
344 Дојини за вложување												
345 Дојини за вложување												
346 Дојини за вложување												
347 Дојини за вложување												
348 Дојини за вложување												
349 Дојини за вложување												
35 Дојини за вложување												
351 Дојини за вложување												
352 Дојини за вложување												
353 Дојини за вложување												
354 Дојини за вложување												
355 Дојини за вложување												
356 Дојини за вложување												
357 Дојини за вложување												
358 Дојини за вложување												
359 Дојини за вложување												
36 Дојини за вложување												
361 Дојини за вложување												
362 Дојини за вложување												
363 Дојини за вложување												
364 Дојини за вложување												
365 Дојини за вложување												
366 Дојини за вложување												
367 Дојини за вложување												
368 Дојини за вложување												
369 Дојини за вложување												
37 Дојини за вложување												
371 Дојини за вложување												
372 Дојини за вложување												
373 Дојини за вложување												
374 Дојини за вложување												
375 Дојини за вложување												
376 Дојини за вложување												
377 Дојини за вложување												
378 Дојини за вложување												
379 Дојини за вложување												
38 Дојини за вложување												
381 Дојини за вложување												
382 Дојини за вложување												
383 Дојини за вложување												
384 Дојини за вложување												
385 Дојини за вложување												
386 Дојини за вложување												
387 Дојини за вложување												
388 Дојини за вложување												
389 Дојини за вложување												
39 Дојини за вложување												
391 Дојини за вложување												
392 Дојини за вложување												
393 Дојини за вложување												
394 Дојини за вложување												
395 Дојини за вложување												
396 Дојини за вложување												
397 Дојини за вложување												
398 Дојини за вложување												
399 Дојини за вложување												
40 Дојини за вложување												
401 Дојини за вложување												
402 Дојини за вложување												
403 Дојини за вложување												
404 Дојини за вложување												
405 Дојини за вложување												
406 Дојини за вложување												
407 Дојини за вложување												
408 Дојини за вложување												
409 Дојини за вложување												
41 Дојини за вложување												
411 Дојини за вложување												
412 Дојини за вложување												
413 Дојини за вложување												
414 Дојини за вложување												
415 Дојини за вложување												
416 Дојини за вложување												
417 Дојини за вложување												
418 Дојини за вложување												
419 Дојини за вложување												
42 Дојини за вложување												
421 Дојини за вложување												
422 Дојини за вложување												
423 Дојини за вложување												
424 Дојини за вложување												
425 Дојини за вложување												
426 Дојини за вложување												
427 Дојини за вложување												
428 Дојини за вложување												

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2020 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2020 година ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.08-1561/1 Совет на општина Струмица

15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

46.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

О д л у к а

за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, УЕ 9 во Струмица

Член 1

Се донесува Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, УЕ9 Струмица, плански период (2020-2025).

Член 2

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од блок 20, УЕ9 Струмица, е со површина од 4,39 ха и со граничен опфат:

- од северната страна границата е по осовина на собирната улица „Ѓорѓи Василев“,
- од источната страна граница е по осовина на магистралната улица „Климент Охридски“,
- од јужната страна границата е по осовина на собирната улица „Трајко Делицаков“ и улицата „Ристо Клепов“, и

- од западната страна границата е по осовина на улиците број „1“, и улица „Мара Минанова“.

Член 3

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од блок 20, УЕ9, е изработен од ДПТУИ „Идеа Консалтинг“ ДООЕЛ - Струмица со техн. број 03-76/2020 од декември 2020 год. и се состои од:

- текстуален дел (документациона основа и планска документација),
- графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од блок 20, УЕ9, во град Струмица е изработен во четири идентични примероци и се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1562/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

47.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

О д л у к а

за донесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ 1 во Струмица

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ1 во град Струмица (плански период 2016-2021 година)

Член 2

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ 1 Струмица, е со површина од 0,6964 ха и со граничен опфат:

- од северната страна границата е по осовина на улица „24-ти Октомври“,
- од источната страна граница е по осовина на ул. „Жртви на фашизмот“
- од јужната страна границата е по осовина на собирната „Васил Сурчев“ и
- од западната страна границата е по осовина на крак на ул. „24-ти Октомври“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ 1, е изработен од Друштво за урбанизам, проектирање градежништво, трговија и услуги „СТАН – арт“ ДОО увоз-извоз, Куманово со техн. број 32.01-11/16 од јануари 2021 година и се состои од:

-текстуален дел (документациона основа и планска документација),
-графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

За Деталниот урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ 1, во град Струмица, е добиена согласност од Министерството за транспорт и врски под број 24-2077/2 од 12.03.2021 година.

Член 5

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 1, УЕ 1, во град Струмица е изработен во четири идентични примероци и се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1563/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

48.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

О д л у к а

за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица

Член 1

Во Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица бр. 08-6534/1 од 12.11.2020 година („Службен гласник на општина Струмица бр. 29/20), се вршат следните измени и дополнувања:

I. Во член 1 точка 6 се менува и гласи:

„6. Деловна просторија (ДП), заведена во Имотен лист бр.1804, м.в. Село, КП бр.4448, дел 0, број на зграда 1, влез 1, кат ПР, **КО Муртино**, со вкупна површина од 88 м², разделена во три одделни деловни простори и тоа: ДП со површина од 29 м², ДП со површина од 12 м² и ДП со површина од 47 м².“

II. Во член 1, по точка 22 се додава:

„23. Деловна просторија (ДП) - Дом на културата-Добрејци, заведена во Имотен лист број 515, м.в. Село, КП бр. 2011, дел 0, намена на зграда В3-6, влез 1, кат ПР, **КО Добрејци**, со површина од 190 м².“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-1564/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

49.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на Ване
Трајков од Струмица

Член 1

На Ване Трајков од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 30.000,00 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар во семејна кука.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1565/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....
Во глава:

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

Во табелата по реден број 58 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
59	Детален урбанистички план за дел од Блок 33, УЕ4, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од југоисток со осовина на ул„Кукушка“, - од северозапад со осовина на ул„Крсте Мисирков“, - од североисток со осовина на ул„22ри Декември“.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-1566/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

51.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина

50.

Врз основа на член 31 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година донесе:

Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за
2021 година

Во Програма за изработка на урбанистичките планови на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 2/21) се врши следното дополнување:

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1567/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

52.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1568/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

53.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1569/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

54.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1570/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

55.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на јавната чистота во 2020
година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1571/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

56.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица за
2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1572/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

57.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18,16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2020 година

1.Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1573/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

58.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2020 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1574/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

59.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програма за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој
и туризмот во 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1575/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

60.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020
година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1576/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

61.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1577/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

62.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020
година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1578/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

63.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на социјалната и детската заштита во 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1579/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

64.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа на еднаквите
можности на жените и мажите за 2020
година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1580/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

65.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинска јавна установа
– Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Општинска јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2020 година бр.01-36/5 од 26.02.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ .

Бр.08-1581/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

66.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година бр.05-17/1 од 03.03.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1582/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

67.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2020 година бр.01-35/1 од 03.03.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-1583/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

68.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2020 година бр. 01-233/1 од 23.02.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1584/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

69.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП “Паркиралишта-
Струмица“ за 2020 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година, бр. 05-234/1 од 23.02.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1585/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

70.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварената по Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта“ Струмица за 2020
година

1. Се дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварената по Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2020 година, бр. 02-232/5 од 23.02.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1586/1 Совет на општина Струмица
15.03.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

71.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,

64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата
за работа на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2021 година број 01-250/1 од 26.02.2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1587/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

72.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“
Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2020 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука број 02-112/3 од 23.02.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1588/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

73.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2020 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2020 година, усвоена од Управниот одбор со Одлука број 02-112/4 од 23.02.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1589/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

74.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

Заклучок за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2020 година

1. Се дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2020 година бр. 02-112/5 од 23.02.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1590/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

75.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програма за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2021 година број 01-141/1 од 05.03.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1591/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

76.

Врз основа на член 143 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот од
процена на штета од пожар во ТЦ
„Глобал“ Струмица од 02.01.2021
година

1. Се усвојува Извештајот од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ Струмица од 02.01.2021 година број 08-1516/1 од 11.03.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1592/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

77.

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на Општина Струмица за 2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1593/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

78.

Годишен извештај на општина
Струмица за 2020 година

1. Буџет и Одлука за извршување
на Буџетот за 2020 година

Буџетот за 2020 година на општина Струмица и Одлуката за извршување на Буџетот се донесени на седницата на Советот на општина Струмица одржана на 25.12.2020 година со две Измени и дополнувања на Буџетот за 2020 година донесени на седниците на Советот на општина Струмица одржани на 22.05.2020 година и 24.09.2020 година.

Буџетот на општина Струмица го сочинуваат средствата од основниот буџет, наменските дотации, самофинансирачките активности, донациите и кредити. Во приложените материјали за завршната сметка на Буџетот за 2020 година овие средства се дадени во 5 колони, а во последната колона се дадени вкупните средства од Буџетот, планирани и реализирани.

2. Приходи на општината

Вкупните приходи во Буџетот на општина Струмица за 2020 година од планираните 1.245.483.901 денари се реализирани 1.065.399.995 или 86%. Вкупните приходи ги сочинуваат: основниот буџет кој е реализиран со 392.701.564 или 84% во однос на планираното, наменските дотации, односно блок дотациите кои се реализирани во износ од 580.812.494 или

100% од планираното, самофинансирачките активности се реализирани во износ од 15.830.239 или


36% од планираното, донациите се реализирани во износ од 25.261.958 или 44% во однос на планираното во буџетот.



Опис	План 2020	Извршено 2020	%
Основен буџет	469 235 836	392 701 564	84
Наменски дотации	582 591 539	580 812 494	100
Донации	57 724 711	25 261 958	44
Самофинансирање	44 331 500	15 830 239	36
Кредит	91 600 315	50 793 740	55
Вкупно	1 245 483 901	1 065 399 995	86

Кај самофинансирањето процентот на реализација на приходите 36% е помал во однос на процентот на реализација на расходите од 39% затоа што поради пандемијата училиштата и детските градинки не работеа во 2020 година па до декември 2019 година се реализираа најголем дел од приходите кои како салдо се пренесоа во 2020 година и во овој квартал се појави дефицит од 1.126.095 денари кој се одзема од пренесеното салдо од 2019 година. Во колоните на основен буџет, наменска дотација и донација имаме суфицит од 79.383.552 денари па суфицитот на вкупниот Буџет

за 2020 година претставува разлика од суфицитот и планираниот дефицит за реализираниот кредит на износ од 50.793.740 денари зголемен за одливот на износ од 1.760.642 денари. Пресметаниот суфицит на вкупниот Буџет за 2020 година изнесува 30.350.545 денари. Заклучно со 31.12.2020 година салдото од сите сметки во Буџетот на Општина Струмица изнесува 118.145.094 денари односно тоа претставува збир од суфицитот од тековната 2020 година и пренесениот вишок на приходи од претходната 2019 година.

Реализација на приходи на буџет 2020 година






Приходите кои ги остваруваат месните заедници се исто така приходи и расходи во основниот буџет на општина Струмица. Со овие средства располагаат самите МЗ и на нивно барање градоначалникот ги извршува сите потребни расходи кои аналитички се водат во рамките на вкупните буџетски расходи така што МЗ во секое време знаат со колку средства располагаат.

По групи на приходи процентот на реализација на приходите во основниот буџет до 31.12.2020 година се гледа од следниот преглед:


Група на приходи	Буџет 2020	Реализација на приходи	Процент на реализација
1. Даночни приходи	274 528 341	232 752 678	84,78%
2. Недоночни приходи	19 784 763	5 371 890	30,18%
3. Трансфери	119.295.462	135 132 262	113,28%
4. Капитални приходи	55 627 270	19.444.734	34,96%
Вкупно	469 235 836	392.701.564	83,69%



Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува

Вид на данок	Буџет 2020	Реализирано 2020	Процент
1. Персонален данок	14 000 000	14 468 510	103,35%
2. Даноци на имот	60 000 000	61 691 383	102,82%
3. Такси и надоместоци	199 528 341	156 281 985	78,33%
4. Дозволи за вршење дејност	1 000.000	310.800	31,08%
Вкупно:	274 528 341	232 752 678	84,78%


Структура на реализираните даночни приходи по видови



Во 2020 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина Струмица по основ на данок на имот заклучно со 31.12.2020 година изнесуваат 65.229.857 денари, во кој износ е кумулиран неплатениот данок на имот од минати години.

Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2020 година во однос на планираните износи во буџетот за 2020 година е дадена во следната табела:

Вид на данок	Планирано 2020	Реализирано 2020	%
1. Данок на имот-физички лица	15 000 000	16 958 286	112,99%
2. Данок на имот-правни лица	7 000 000	5 605 475	80,08%
3. Данок на промет на недвижности и права	36.000.000	35.771.368	99,36%
4. Данок на наследство и подарок	2 000 000	3 356 254	167,81%
Вкупно	60 000 000	61 691 383	102,82%




Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма од правни лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2020 година изнесуваат

110.635.310 денари и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати години преземени од УЈП.

Реализацијата на позначајните комунални такси за 2020 година во однос на реализацијата од 2019 година дадена е во табелата што следува:

Вид на такса	Извршено 2020	Извршено 2019	%
1. Комунал. такса за истакнув. фирма	8.989.705	9 946 014	91
2. Комунална такса за јавно осветл.	43 864 575	42 459 797	103
3. Комунална такса за користење ул.	3 554 045	3.855.310	93
4. Ком.надомест за уредување град. земјиште	91.719.166	105.071.187	88
5. Надоместок за добивање на лиценца и дозволи за вршење дејност	310 800	345 911	90



Во однос на капиталните приходи од приходот од продажба на државно земјиште од кој што општината добива 80% а државата 20% од остварената цена во 2020 година се реализирани 13.965.994 денари . Од 2012 година општина Струмица самата менаџира со државното градежно земјиште. Од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти за кој во 2012 година се отвори посебна уплатна сметка во 2020 година се реализирани 3.106.588 денари. Овие средства до 2011 година се уплатуваа на уплатната сметка за надоместокот за уредување на градежно земјиште. Од надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини во 2020 година уплатени се 2.284.015 денари .

3.Расходи на општината

Расходите на Општина Струмица реализирани во 2020 година во вкупен износ од 986.016.443 денари во однос на планираните 1.245.483.901 се со процент на реализација од 80% од кои што 207.095.383 се капитални расходи а останатите се тековно оперативни расходи. Во основниот буџет реализирани се 146.050.860 денари капитални расходи и 194.631.542 тековно оперативни расходи или 43 % од вкупните расходи од основниот буџет се капитални, инвестирани се во капиталните програми а изградените објекти ќе останат во трајно користење на граѓаните и нивните поколенија на општина Струмица. Кај самофинансирачките активности реализираните расходи се во износ од 16.956.334 кај донациите реализирани се расходи во износ од 21.246.684 а кај наменската дотација реализирани се расходи во износ од 556.337.283 денари .

Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што следува:

Програма	Планирано/2020	Реализирано
А-Совет на општина	7 200 000	5.771.816
Г-ЛЕП	9 517 408	6 900 164
Д-Градоначалник и МЗ	8 221 395	6.847.663
Е-Општинска админ.	128 984 179	96.480.215
Ј-Комунални дејности	258 811 568	172 309 577
К-Култура	30 486 262	21.734.886
Л-Спорт и рекреација	17 550 000	9.156.512
В-Социј.заштита	77 839 570	62 851 065
Н-Образование	551 471 917	500 007 502
Њ-Противпожарна заш.	34 049 071	30 563 539
М-Програма за развојИПА	46 423 974	20 315 175
Ф-Урбанистичко планир. и уредув.на град.земјиште	68 484 102	51 667 184
Р-Заштита на животна средина	5.750.055	1.257.145
Х-Родова еднаквост	694.400	154.000
ВКУПНО	1.245.483.901	986.016.443

Во програмите **В-Социјална заштита** општината од основниот буџет реализирала расходи во висина од 2.048.589 денари како социјални трансфери и помош за детските градинки.

За програмата **Н-Образование** од средствата на основниот буџет издвоени се средства во висина на 5.869.995 денари кои во најголем дел се потрошени за поправки и тековно одржување на објектите во основното и средното образование во износ од 4.069.995 денари и за инвестиции 1.800.000 денари.

Во програмата **К-Култура** од основниот буџет има реализирано за тековни расходи во висина на 4.415.621 денари, со кои општината ги подржала најзначајните културни манефастации, како што се ФКТ Ристо Шишков, Фестивал на афоризми, Ликовната колонија, Струмица-опен и други. Еден дел од овие средства се наменети за буџетските корисници од областа на културата. Во делот на капиталните расходи потрошени се 5.825.478 денари за галеријата.

Во програмата **Њ-Противпожарна заштита** од основниот буџет потрошени се 18.561.269 денари, а кои се однесуваат на расходите за плата за вработените кои не се финансираат со наменска дотација

и расходи за тековно одржување и судски решенија.

Во програмата **Л-Спорт и рекреација** сите 9.156.512 денари се потрошени од основниот буџет за помагање на спортските настани и локалните спортски клубови.

Сите овие програми, освен **Л-Спорт и рекреација** се финансираат и од централниот буџет со блок дотации за кои објаснување е дадено во делот 5 од овој извештај.

4.Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства

Во однос на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште може да се каже дека по овој основ општина Струмица има побарувања од правни лица на износ од 137.094.700 денари и 11.824.457 за легализација на бесправни објекти од правни лица со состојба 31.12.2020 година, од кои голем дел ќе се реализираат во текот на оваа година. Побарувањата по основ на комунален надоместок од граѓани со состојба од 31.12.2020 година изнесуваат 23.216.028 денари и 11.610.226 денари побарувања од граѓани за легализација на бесправни објекти за кои постојат договори, а ќе се реализираат во тековната година. Побарувањата по основ на закуп на

деловен простор на 31.12.2020 година изнесуваат 3.943.407 денари .

Побарувањата по основ на рушење на дивоградби од физички лица и од правни лица на 31.12.2020 година изнесуваат 636.444 денари. Побарувањата по основ на одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот, осниван од италијанска донација , заклучно со 31.12.2020 година изнесуваат 2.052.000 денари од 14 невладини организации за кои е наменета донацијата а целта на овој проект е зајакнување на невладиниот сектор во општина Струмица .

Кога веќе ги споменавме побарувањата треба да ги кажеме и обврските кои општина Струмица ги има према добавувачите во износ од 65.977.813 денари. Голем дел од овие обврски веќе се сервисирани во текот на 2021 година, а се однесуваат за потрошена електрична енергија за улично осветлување и други тековни обврски, додека пак пријавените обврски со износ над 5.000 евра во трезорот се реализираат по утврдената динамика за обврските кои се однесуваат на капиталните расходи.

Заклучно со состојбата на ден 31.12.2020 година постојаните средства на општина Струмица изнесуваат :

- Земјиште со имотни листови.....	12.559.210 ден.
- Улицы, патишта и др.објекти	2.148.169.713 ден.
- Опрема.....	8.299.797 ден.
- Инвестиции во тек.....	116.419.913 ден.
- Долгорочни вложувања во ЈП.....	314.090.673 ден.

Од долгорочните вложувања во јавни претпријатија 26.895.018 ден. се однесуваат на ЈП-Паркиралишта Струмица кои од 2008 до 2020 година се трансферирани како вложување и поддршка на ова претпријатие основано врз основа на одлука на Совет, од 2010 заклучно со 2020 година сумата од 185.970.940 денари се вложени за ЈП Гасификација а останатите долгорочни вложувања во износ од 100.474.715 денари се однесуваат на отплатата на кредитот од МЕАП-Програмата за ЈПКД Комуналец.

Забелешка: Евиденцијата на улици, патишта и др.објекти е воспоставена од 2002 година.

5.Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските дотации, капиталните и блок дотациите

Комуналната такса за јавно осветлување ја сервисира Електро дистрибуција -ЕВН и нејзината реализација зависи од процентот на наплата на сметките за потрошена електрична енергија. Остварениот износ во 2020 година од 43.864.575 денари е искористен за покривање на трошоците за потрошената електрична енергија за улично осветлување и тековното одржување во износ од 14.558.081 денари колку што е потрошено по програмата Ј3. Останатите трошоци за

проширување на мрежата на уличното осветлување припаѓаат на другите капитални програми во Буџетот за 2020 меѓу кои е и капиталната програмата ЈА-Изградба на јавно осветлување со која се опфатени осветлувањето на новоизградените булевары и поставувањето на нови кандилабри за улиците во градот и населените места во општина Струмица.

Во однос на трансферите од централната власт од Фондот за патишта(поранешна Агенција за државни патишта а сега ЈП за државни патишта) за 2020 година добиени се 5.096.717 денари кои ни оддалеку не ги задоволуваат реалните потреби. Овие средства се потрошени наменски за одржување на локалните улици и патишта и за изградба на нови, но во однос на потрошените средства за изградба и одржување на патишта во населените места преку ЈД-програмата реализирани се 39.117.910 денари и Ј-6 програмата реализирани се 4.589.817 денари , или вкупно за оваа намена се потрошени 43.707.727 повеќе од добиените средства за оваа намена кои не ги покриваа реализираните капитални расходи и трошоците за одржување на патиштата па затоа потрошени се сопствени средства од основниот буџет.

Во 2020 година добиени се сите 12 рати од дотацијата од ДДВ на вкупен износ од 54.929.460 денари. Овие се ненаменски средства и можат да се

користат за оперативни или капитални расходи. Во најголем дел во општина Струмица овие средства се потрошија како капитални расходи и тоа во програмата ЈН- Урбана опрема во износ од 2.099.426 денари, во програмата ЈИ-Изградба на системи за отпадни води на износ од 20.245.097, во програмата ЈЛ-Гасификација во износ од 12.716.603 денари и остатокот од средствата се вложени во програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта .

Во делот на донации за 2020 година реализирани се проектите од Програмата за погранична соработка со соседните земји членки на ЕУ како ИПА/Развојни програми . Во погранична соработка со Р.Грција се реализира ИПА-проектот/ Промоција на туризмот и културата за кој во 2020 година се реализирани 1.040.748 денари. Во погранична соработка со Р.Бугарија се реализираат два проекти еден проект со Кустендил/ Зачувување на духовните светишта за кој во 2020 година се потрошени 10.593.044 денари и другиот со Петрич/ Заштита на локалното население за кој во 2020 година се потрошени 3.858.182 денари. Овие проекти продолжуваат со реализација во 2021 година.

Во програмата Н2-Средно образование сите три средни училишта се вклучени во европската образовна програма ЕРАЗМУС + Клучна акција 1/Мобилност на ученици во стручното

образование и обука. Со решение од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност доделени им се донации на средните училишта во износ од 13.813.970 денари за 2020 година од кои до 31.12.2020 се реализирани 4.749.631 денари.

Донациите за Струмичкиот карневал за 2020 година се реализираа на износ од само 392.792 денари од единствена причина што карневалот во 2020 година воопшто не се одржа.

Со влезот на општина Струмица во втората фаза на фискалната децентрализација надлежностите од образованието, културата и социјалната заштита на деца кои се финансираа со наменски дотации и делумно од основниот општински буџет продолжија да се финансираат со блок дотациите со кои освен средствата за тековно одржување се опфатени и платите на вработените од сите буџетски корисници.

Во 2020 година имавме целосна реализација на финансирањето на буџетските корисници со блок дотација која до 31.12.2020 година се реализираше 100%, односно сите предвидени средства во буџетот за 2020 година беа трансферирани од централниот буџет,. Од планираните 582.591.539 денари блок дотации беа потрошени 556.337.283 денари како што следува во табелата

Надлежност	Расходи дотација	Расходи основен буџет	Расходи	
			Донација	Самофинансирачки активности
Образование	480 721 558	5 869 995	4.749.631	8 666 318
Соц.заштита	52 779 358	2 048 589	0	8.023.118
Култура	10 834 097	10 241 099	392.792	266.898
Пожарникари	12 002 270	18 561 269	0	0
Вкупно:	556.337.283	36 720 952	5.142.423	16.956.334

Покрај овие средства од наменските дотации со кои се финансираат превземените надлежности од централната власт со децентрализацијата општина Струмица има потрошено сопствени средства во износ од 36.720.952 денари од основниот

буџет, 5.142.423 денари од донација и 16.956.334 денари од самофинансирачки активности во функција за повквалитетно обавување на превземената надлежност.

6.Извештај за реализација на тековната резерва

Во текот на 2020 година од тековната резерва која е планирана во програмата Д1-Градоначалник а е наменета за покривање на трошоците за отпремнини при пензионирање и посмртнина за вработените кај буџетските корисници реализирани се 1.577.678 денари и тоа како парична помош во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство потрошени се 210.000 денари во 10 смртни случаи а останатите средства се однесуваат на исплатени отпремнини при пензионирање во висина на две просечни нето плати остварени во последните три месеци. Во образование имавме 30 пензионирања а кај останатите буџетски корисници уште 4 пензионирања за што беа потрошени вкупно 1.367.678 денари. Со влезот во втората фаза на децентрализација овие средства паднаа на терет на општината ,односно во блок дотацијата нема предвидено средства за парична помош во случај на смрт или пензионирање, туку препораката од министерот за финансии беше да се исплаќаат од тековната резерва во програмата Д1-Градоначалник. На пензионираните вработени од општинската администрација отпремнините беа исплатени од програмата Е0.

.....

79.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.03.2021 година, донесе

З а к л у ч о к за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1594/1 Совет на општина Струмица
15.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

80. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2020 година

K1: (01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирани активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	469.255.836	392.701.564	582.591.539	580.812.494	44.331.500	16.956.334	57.724.711	25.261.958	91.600.315	50.793.740	1.245.483.901	1.066.526.090	178.957.811	85,63
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	413.609.566	373.256.830	582.591.539	580.812.494	44.331.500	16.956.334	57.724.711	25.261.958	0	0	1.098.256.316	998.287.616	101.968.700	90,72
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.627.270	19.444.734	0	0	0	0	0	0	91.600.315	50.793.740	147.227.585	70.238.474	76.989.111	47,71
ВКУПНИ РАСХОДИ	469.255.836	340.682.402	582.591.539	556.337.283	44.331.500	16.956.334	57.724.711	21.246.834	91.600.315	50.793.740	1.245.483.901	988.016.443	259.467.458	79,17
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	251.521.741	194.631.542	582.591.539	556.337.283	43.331.500	16.956.334	32.108.370	10.865.901	0	0	909.553.150	778.921.060	130.632.090	85,64
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	217.734.095	145.050.860	0	0	1.000.000	0	25.616.341	10.250.783	91.600.315	50.793.740	335.930.751	207.095.383	128.835.368	61,65
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	413.609.566	373.256.830	582.591.539	580.812.494	44.331.500	16.956.334	57.724.711	25.261.958	0	0	1.098.256.316	998.287.616	101.968.700	90,72
71 Доноци приходи	274.528.341	232.752.678	0	0	0	0	0	0	0	0	274.528.341	232.752.678	41.775.663	84,78
711 ДАНОК ОД ДОХОДОТ ДОБИВАКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	14.000.000	14.468.510	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.468.510	-468.510	103,35
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ	60.000.000	61.691.383	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	61.691.383	-1.691.383	102,82
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИЈАЛНИ УСЛУГИ	199.528.341	156.281.985	0	0	0	0	0	0	0	0	199.528.341	156.281.985	43.246.356	78,33
718 ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	1.000.000	310.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	310.800	689.200	31,08
72 Недавачки приходи	19.784.763	6.371.890	0	0	44.331.500	15.830.239	0	72.930	0	0	64.116.263	21.275.059	42.841.204	33,18
721 ПРЕПРИМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	5.760	0	0	0	0	0	5.760	-5.760	0,00
722 ГЛОБЕЛНИ СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	2.241.411	0	0	0	2.880	0	0	0	0	4.000.000	2.241.291	1.758.709	56,11
723 ТАКСИ И НАДНЕСТОЦИ	500.000	0	0	0	40.698.000	15.816.559	0	0	0	0	41.198.000	15.816.559	25.381.441	38,39
724 ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	5.040	0	72.930	0	0	0	77.970	-77.970	0,00
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.284.763	3.130.479	0	0	3.633.500	0	0	0	0	0	18.918.263	3.130.479	15.787.784	16,55
74 Трансфери и донации	119.295.462	135.132.262	582.591.539	580.812.494	0	1.126.095	57.724.711	25.189.028	0	0	768.811.712	742.259.879	17.351.833	97,72
741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИБОРА НА ВЛАСТ	119.295.462	135.132.262	582.591.539	580.812.494	0	1.126.095	768.341	0	0	0	702.663.342	717.070.851	-14.417.509	102,05
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.958.370	25.189.028	0	0	56.958.370	25.189.028	31.769.342	44,22
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.627.270	19.444.734	0	0	0	0	0	0	91.600.315	50.793.740	147.227.585	70.238.474	76.989.111	47,71
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	13.985.894	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	13.985.894	33.034.006	29,71
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	47.000.000	13.985.894	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	13.985.894	33.034.006	29,71

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Струмица (01.01.2020 - 31.12.2020 год.)

Ресурсна ставка	Изучено обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	9,951
424	3,304,479
425	35,400
426	555,287
427	
431	
432	
433	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	22,089,500
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	25,994,657

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утижени	вс-утижени	
јануари	5,073,905	25,951,603	30,067,331	59,112,839
февруари	13,679,901	6,409,832	37,643,383	57,733,116
март	17,181,095	12,575,646	37,500,872	67,257,613
април	4,833,308	16,227,105	50,076,339	71,136,752
мај	6,200,994	4,445,021	62,728,603	73,374,618
јуни	5,890,335	4,842,904	55,490,696	66,223,935
јули	6,036,171	2,142,420	56,386,643	64,565,234
август	13,477,568	5,404,021	52,982,444	71,864,033
септември	2,166,966	10,649,609	41,806,684	54,623,259
октомври	6,284,495	100,333	45,834,566	52,219,331
ноември	7,487,538	3,916,940	36,615,874	48,019,322
декември	5,737,366	636,868	19,600,523	25,994,657

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.10.2020 година изнесуваат 52,219,331.00 денар и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6,284,495.00 денари, а износот од 100,330.00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 48,728,574.00 денари, а капиталните обврски изнесуваат 3,490,757.00 денари. Општина Струмица до 31.10.2020 година има недоплатени обврски во износ од 14,404,455.00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.11.2020 година изнесуваат 43,015,322.00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 2,482,558.00 денари, а износот од 3,916,940.00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 38,695,301.00 денар, а капиталните обврски изнесуваат 4,570,071.00 денар. Општина Струмица до 30.11.2020 година има недоплатени обврски во износ од 26,152,570.00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.12.2020 година изнесуваат 25,994,657.00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 5,757,266.00 денари, а износот од 636,868.00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 22,089,540.00 денари, а капиталните обврски изнесуваат 3,905,117.00 денари. Општина Струмица до 31.12.2020 година има недоплатени обврски во износ од 39,892,871.00 денар.

[illegible]